

Изработила: \_\_\_\_\_, училиште \_\_\_\_\_

Почеток на неделата: _____ датум: _____			Тема: Реални броеви Наставна единица: Операции со рационални броеви			Клас
Време	Цели на учење	Критериуми за успех	Активности		Ресурси	Доказ за постигнување
			Опис	Форми и техники		
10 мин	-да ги користи операциите со рационалните броеви и примена на законите -децимален број во дропка и обратно	Ученикот треба да користи операциите со рационалните броеви и примена на законите -запишува децимален број во дропка и обратно	Наставникот бара од учениците да размислат Како се собираат две дропки? Како се множи дропка со цел број? Како се множат две дропки? Како се дели дропка со цел број? Како се дели дропка со дропка?	3 Бура на идеи	Однапред подгответни реченици	Набљудување, прашања, одговор, дискусија
25мин	-развивање на логичкото мислење и заклуччување -споредување и идентификување - стекнување навики за упорност, точност и уредност во работата	-дефинира ирационален број -развивање на логичкото мислење и заклуччување -споредување и идентификување - стекнување навики за упорност, точност и уредност во работата	Наставникот здава задачи за пресметување на бројна вредност на изрази со дропки. Задачи за проверка на својствата на рационалните броеви во однос на четирите операции сирање, одземање, множење и делење.  Се задава задачи за запишување на двојни дропки во обични дропки и одредување бројна вредност на двојна дропка	П Знам сакам да научам	Однапред подгответни задачи	Набљудување, прашања, одговор, дискусија
05 мин			Се повторува за својствата на операциите во множеството на рационални броеви	3 Бура на идеи		прашања, одговор,
<b>Организација Детали за диференцијација/ групи/ улога на возрасен ( поврзано со активностите)</b>			<b>Забелешки / можности за проширување/ домашна работа</b>			<b>Клучна терминологија</b>
Вовед: Организирана е целата паралелка со поставување на прашања од страна на наставникот.  Во првиот дел наставникот перку задачи ги посочува својствата кои важат за операциите во множеството на рационалните броеви. Во вториот дел се појаснува поимот двојна дропка и претворањето на двојна дропка во обична дропка.			<b>Проширување на знаењата на учениците кои завршиле:</b> Закоја вредност на $x$ нема смисла изразот а) $\frac{2}{x}$ б) $\frac{1}{x-2}$ в) $\frac{x+2}{x^2-9}$ <b>Домашна работа:</b> Задачи од учебник стр. Зад			Дропка, рационален број, двојна дропка